

Предлог:

Коментар на Предлог на Закон за данок на личен доход

Објавен на ЕНЕР на 03/11/2018¹

Почитувани,

Сакаме да дадеме коментар за препорака за менување на 2 од точките во предлог законот, во член 12, **Примања на кои не се плаќа данок на доход**, став (1), точки 12) и 40).

1. Во однос на Точка 40) од став (1) на член 12 која гласи: *надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници на настани со времетраење не повеќе од 3 дена, организирани во рамки на активностите на организација основана согласно со Законот за здруженија и фондации, утврдени врз основа на документи за направените трошоци;*

Нејасна е потребата за настани кои траат повеќе од 3 дена да има оданочување за здруженијата на граѓани и фондациите. Препорачуваме да се коригира точката и да ги ослободува сите денови потребни за реализација на проектната или организациската активност базирано на докази за траењето на настанот. Подолу следи образложение за ова барање:

- Надоместоците за сместување, храна и превоз поврзани со учество на настани во рамки на активностите на организација основана според Законот за здруженија и фондации, утврдени врз основа на документи за направените трошоци, претставуваат легитимни трошоци за обавување на дејноста, а не доход на учесниците, обучувачите или презентерите кои не се вработени во организацијата. Поради тоа не можат да бидат предмет на оданочување со персонален данок.
- Нејасно е која е потребата за оданочување на настани над 3 дена и од каде е дојдено до бројот на денови. Во пракса постојат многу настани кои траат повеќе од три дена како што се обуки, летни кампови, академии, натпревари итн.
- Настани во времетраење подолго од 3 денови се честа активност пред сè на организациите за млади и младинските организации, кои организираат школи, волонтерски размени, обуки и други активности кои имаат вакво времетраење. Дејноста на работа на младинските организации е посебно значајна во Македонија како земја која се справува со многу предизвици за младите кои

¹ Линк од објава:

https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=os3UIntBEZBbd+wFJoHyzw%3d%3d

водат до иселување на младите, и нивната работа треба да биде препознаена за значајната општествена улога која ја врши а не дополнително оданочена. Оваа измена директно ќе влијае на буџетите и ќе се одрази со намален број на настани од ваков тип и помал број на млади корисници на овие активности поради буџетските ограничувања.

- Во точка 41) од истиот член на законот, предлагачот предвидува целосно ослободување на овие давачки кај Синдикатите, додека во точка 40), ги обврзува само организациите регистрирани според Законот за здруженија и фондации да го плаќаат данокот за настани над 3 денови. Нејасно е зошто синдикатите да бидат ослободени а здруженијата на граѓани и фондации да не бидат, посебно кога истите се бават со работи во интерес на граѓаните и општественото добро.
- Во последните измени на Законот за персонален доход со важност од 01.01.2018, објавени во Службен весник на РМ, бр.80/93...190/2017, се појасни дека здруженијата на граѓани и фондациите не треба да го плаќаат овој данок.

Член 6

Данок на доход не се плаќа на примањата по основа на: (...)

30) надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници или ангажирани на настани организирани во рамки на активностите на организација основана согласно со Законот за здруженија и фондации, врз основа на документи за направените трошоци.

Нејасно е зошто предлагачот ретерира од промената на законот направена пред една година, за која не е понудено објаснување. Доколку е потребна повторна промена на овој член кој е менуван пред една година од страна на предлагачот, истата треба да се образложи.

Препорачуваме овој член да се промени во:

член 12, **Примања на кои не се плаќа данок на доход:**

...

40)

надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници на настани во времетраење на настанот како што е предвидено во документацијата поврзана со настанот, организирани во рамки на активностите на организација основана согласно со Законот за здруженија и фондации, утврдени врз основа на документи за направените трошоци;

2. Во однос на Точка 12) од став (1) на член 12 која гласи: стипендии на ученици и студенти што ги доделуваат органите на државната управа во согласност со закон и стипендии што ги доделуваат фондации врз основа на веродостојна документација;

Сметаме дека постои потреба од додефинирање, односно појаснување на опфатот на трошоците за стипендијата. Коректно одредена стипендија која се дава за школување надвор од земјата а и во земјата вообичаено опфаќа трошоци што претставуваат неопходни директни трошоци за школување како што е партиципација, но и надомест на трошоци за сместување, патување и слично. За да биде во интерес на корисниците на стипендиите и корисниците, препорачуваме да се даде прецизно дефинирање на стипендијата и набројување на трошоците кои се ослободени од персонален данок а се директно поврзани со стипендијата (трошоци за патување, сместување итн.) Ова особено важно затоа што во минатото постоеја толкувањата и постапките на даночните власти каде надоместот на трошоци за патување (авионска билет) и сместување не ги признаваа при досегашните контроли како дел од стипендијата.

Препораката е ставот да се промени во:

член 12, **Примања на кои не се плаќа данок на доход:**

...

(12) Стипендии на ученици и студенти што ги доделуваат органите на државната управа во согласност со закон и стипендии што ги доделуваат фондации врз основа на веродостојна документација, при што во стипендијата се земаат предвид и директните и индиректните трошоци за студирањето кои таа ги опфаќа: школарина или партиципација, сместување, пат и други трошоци за кои е наменета стипендијата;

Со почит,
Младински образовен форум
26.11.2018, Скопје